


Статијата прв пат е објавена во списанието Нумерус

Димитар Џиев
Скопје



Изак од цифрите "губар" се додал до денеските цифри.

ПОЗИЦИОННИ СИСТЕМИ

Прв позиционен броен систем во историјата на математиката е шеесетичниот, кој се појавил во Вавилон околу 2500-2000 год. пр.н.е. Основа на тој систем е бројот 60. Следствено на тоа требало да има 60 цифри, а таблицата за множење требало да има $\frac{60 \cdot 60}{2} = 1800$ реда. Но

Вавилонците сите броёви од 1 до 59 ги запишуваат по десетична система, применувајќи принцип на собирање. При тоа користеле само два знака $\text{I} = 1$ и $\text{L} = 10$. На пример, 32 го запишуваат вака LIII . Бројот 60 го означувале со истиот знак како и 1 (I), како и 60^2 и 60^3 итн. На пример, бројот 92 го запишуваат $\text{LIII} \text{ I }$. Значи, Вавилонците од 1 до 59 запишуваат десетична непозициона система, а поголемите по позициона шеесетична система (оттука и името шестодесетерична). Вавилонците немале знак за нула. Знакот I , без дополнителни објасненија не знаеле дали претставува 1, 60, 3600 или некој друг степен од 60. Бројот 92 означува $60+32$, но и $3600+32 = 3632$, како и $1\frac{32}{60}$, $1\frac{32}{3600}$ итн. Вавилонците вовеле и знак за пропуштен шеесетеричен разред. На пример, $\text{LIII} \text{ I }$, но тој знак (I) никогаш не го ставале на крајот на бројот. Табличата за множење никогаш не ја запаметувала, зошто тоа е и невозможно. Се користеле со готови таблици (нешто слично како денеска кога ги користиме логаритамските или табличите во економските училишта, табличите за множење).

Шеседесетеричниот систем на Вавилонците одгирал голема улога во развојот на математиката и астрономијата. Остатоци од него има и денес, на пример, при мерење на времето, аглите и др.

Во почетокот на новата ера Индијанците што живеат на полуостровот Јукатан користеле позиционен систем со основа 20. Маите, со своите цифри ги запишуваат броевите по принцип на собирање. Единицата ја означувале со точка, а пет со хоризонтална црта. И тие немале знак за нула. Пишувале по колона не по ред.

$$\begin{array}{ccccccc} \textcircled{D} & \textcircled{o} & \textcircled{D} & \textcircled{\textcircled{D}} & & \textcircled{O} \\ 1 & 10 & 60 & 60 \times 10 = 600 & & 60^2 = 3600 \end{array}$$

$$1 \quad 10 \quad 0 \quad 60 + 21 = 81 \quad 60^2 + 0 + 12 = 3612$$

Вавилонска нумерација:

Горе - Древни сumerски цифри

Доле - Подошнечни вавилонски цифри

一 = 三 四 五 六 七 八 九 + 百 千 苗

Кинеска музејација

Десетичниот позиционен систем прво е употребен во Индија во 8 век од н.е. Тука за првпат се појавува и знакот за нула.

Значи, позиционите системи изникнале независно една од друга во Вавилон, кај племето Маи и во Индија, што значи дека тоа не е случајно. Што е тоа заедничкото што ги терало луѓето на тоа. За да добиеме одговор на ова прашање треба пак да се вратиме во историјата. Во Стара Кина, Индија и некои други цивилизации, постоеле системи на записи по мултиплективен принцип. На пример, нека се означат десетките со x , а стотките со s , тогаш бројот 323 шематски ќе се запише: $3s2x3$. Во таквите системи за запишување на еднаков број единици, десетки и стотки се употребува еден ист симбол, но по секој симбол мора да се запише разредот. На сличен принцип е засновано нашето сметање. Таков начин на сметање се применувал при сметањето со броеви – целини: Така, Јоруби (африканско племе) при броенето ги ределе предметите по 20, а потоа 20 такви купчиња во едно, што пра-

веле поголемо купче итн. Притоа, истакнувале дека со купчињата може да се смета како со поедини предмети.

Миклухо-Маклај разкажува за сметањето на Папуанците што е близко до принципот на множењето. На пример при сметањето на деновите до некој настан постапувале вака: "... првиот реди парчиња хартија на коленото, и при тоа изговара "каре-каре" (еден), другиот повторува "каре" и ги свиткува прстите прво на едната, а потоа на другата рака. Избројувајќи до 10 ги свиткува прстите на двете раце и ги спушта на коленото, изговарајќи две раце, при што третиот папус свиткува еден прст, по втората десетка свиткува втор прст итн".

Слично ги броеле стадата во јужна Африка, Кина и Индија. Следна етапа кон позициониот принцип било испуштањето на називот на разредот во пишувањето, слично како што зборуваме, ние на пример, "три и дваесет" заместо три денари и дваесет дени, или три метри и дваесет сантиметри.

Но при записот на големи броеви со основа 10 често се чувствуvala потребата од симболот за нула. Воведувањето на овој симбол го овенчало создавањето на современата нумерација. Од Индија таа се пренела низ целиот свет. Притоа некои народи од Индија ги презеле ознаките за броеви (како Кинезите), а други буквально цифрите. На таблицата се гледа како се менувале цифрите "губар", што се употребувале кај мавританските држави, од каде што се пренеле и во Европа (а од каде дошле цифрите "губар" не е јасно до денес). И покрај противењето на европските народи (оти имале римска нумерација) индуствската бргу навлегувала насекаде заради својата практичност. Уште во 13 век Леонардо Фиbonачи ги убедувал сите во предностите на оваа система. Во Германија, Франција и Англија до крајот на 15 век новата нумерација не се употребувала, но потоа не само трговците туку и учениите ја прифатиле - нездадржливо навлегувала насекаде.

За новата система големиот француски математичар и физичар Лаплас пишувал: "Мислата да се запишат сите броеви со девет знака, кои покрај формата имаат значење и по местото на кое стојат, е толку проста, што заради таа простота тешко е да се замисли колку е восхитувачка. Колку било тешко да му се пријде на овој метод, гледаме од примерот на големите гени Архимед и Аполон за кои таа мисла останала скриена".